



КБ
ПРВО
ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО

Иднината денес!

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје има потреба од вработување на 2 (две) лица – стручен соработник за продажба

Опис на работните обврски:

- Продажба на задолжително и доброволно пензиско осигурување и претставување на задолжителното и доброволното пензиско осигурување и на Друштвото на терен
- Подготовка на документацијата за презентација на доброволното пензиско осигурување во компаниите,
- Контактирање на потенцијални клиенти и закажување на состаноци
- Склучување на договори за членство, професионални пензиски шеми и договори за исплата на средства
- Подготовка, организација и реализација на промотивни активности
- Известување на претпоставениот за сите продажни активности

Потребни квалификации:

- Завршено минимум средно образование
- Упишан во Регистарот на агенти во Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)
- Да поседува возачка дозвола Б категорија;
- Предност имаа кандидатите со искуство во областа на финансии, осигурување

Заради исполнување на условот - кандидатот да е запишан во Регистарот на агенти во МАПАС Друштвото распишува **оглас за пријавување на кандидати кои ќе полагаат испит за агент** за вршење на работи на маркетинг и продажба на задолжително и доброволно капитално пензиско осигурување

Услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите кои ќе полагаат испит:

- Државјанин на Република Македонија;
- Завршено минимум средно образование;
- Да не е вработен во: Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Управата за јавни приходи и агенции за привремени вработувања;
- Со правосилна одлука да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;
- Да има живеалиште во Република Македонија - во регионот на Струмица, Битола и околината.

Испитот за стекнување на својство на агент го организира и спроведува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС.

Документацијата за пријавување на кандидати за испит:

1. Изјава за живеалиште на кандидатот;
2. Фотокопија од Уверение за државјанство на кандидатот;
3. Фотокопија од диплома за завршено образование;
4. Оригинал уверение за неизречена прекршочна санкција - забрана за вршење дејност што го издава надлежниот Суд или Централен регистар на Македонија;

Наведената документација треба да се достави на барање на Друштвото најдоцна до 28 септември 2018 г.

Доколку се гледате себе си во динамична средина, полна со интересни предизвици и можности за вработување и развој во Друштвото, пратете ја вашата лична биографија на: rabota@dekra.mk

За дополнителни прашања, можете да стапите во директен контакт со КБ Прво пензиско друштво: contact@kbprvo.com.mk или на тел. 02 /32 43 777.

Лице за контакт: Сунчица Нешовска